



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 19 април 2024 година

### Соопштение за печат

### Монетарни движења во Република Северна Македонија: март 2024 година

- Во март 2024 година, **паричната маса (монетарниот агрегат МЗ<sup>1,2</sup>)** забележа месечен пад од 0,9%, којшто се должи на намалените депозитни пари и краткорочни депозити, во услови на раст на долгорочните депозити до две години и готовите пари во оптек. На годишна основа, паричната маса е зголемена за 6,6%, во поголем дел како резултат на растот на депозитните пари, при забележан раст и на останатите компоненти.
- Вкупните депозити<sup>3</sup>**, во март, се намалени за 0,9% на месечна основа, во целост како резултат на падот на депозитите на корпоративниот сектор, при раст на депозитите на секторот „домаќинства“. Споредено на годишна основа, остварен е раст од 9,3%, поради зголемените депозити на двата сектора, со поизразен придонес кон растот на депозитите на секторот „домаќинства“.

Табела 1. Парична маса и вкупни депозити на недржавниот сектор

|                              | состојба<br>(во милиони денари) |                |                | годишна промена (во %) |             |            |            |            | месечна промена (во %) |            |             |            |             |
|------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                              | 12.2023                         | 2.2024         | 3.2024         | 3.2023                 | 6.2023      | 9.2023     | 12.2023    | 3.2024     | 3.2023                 | 6.2023     | 9.2023      | 12.2023    | 3.2024      |
| <b>Парична маса М4</b>       | <b>595,151</b>                  | <b>595,231</b> | <b>591,336</b> | <b>6.9</b>             | <b>11.4</b> | <b>8.8</b> | <b>8.7</b> | <b>9.5</b> | <b>-0.6</b>            | <b>1.3</b> | <b>-0.1</b> | <b>4.3</b> | <b>-0.7</b> |
| <b>Парична маса МЗ</b>       | <b>529,264</b>                  | <b>526,562</b> | <b>521,804</b> | <b>6.6</b>             | <b>10.0</b> | <b>5.9</b> | <b>5.9</b> | <b>6.6</b> | <b>-1.0</b>            | <b>0.9</b> | <b>-0.5</b> | <b>4.5</b> | <b>-0.9</b> |
| од кои:                      |                                 |                |                |                        |             |            |            |            |                        |            |             |            |             |
| Готови пари во оптек         | 50,002                          | 48,597         | 49,336         | 6.3                    | 9.4         | 6.1        | 5.3        | 8.6        | 1.4                    | 2.1        | -0.4        | 7.5        | 1.5         |
| Депозитни пари               | 211,402                         | 205,980        | 202,074        | 10.4                   | 15.8        | 8.5        | 12.4       | 11.4       | -1.2                   | 1.1        | -0.5        | 10.0       | -1.9        |
| Краткорочни депозити         | 215,860                         | 217,894        | 215,551        | 4.6                    | 4.8         | 4.1        | 0.6        | 1.0        | -1.3                   | 0.6        | -0.6        | -0.5       | -1.1        |
| Долгорочни депозити до 2 год | 51,999                          | 54,091         | 54,842         | 2.5                    | 13.4        | 4.4        | 4.5        | 10.8       | -1.1                   | 0.8        | -0.2        | 2.1        | 1.4         |
| <b>Вкупни депозити</b>       | <b>534,241</b>                  | <b>535,805</b> | <b>531,140</b> | <b>6.8</b>             | <b>11.5</b> | <b>8.9</b> | <b>8.7</b> | <b>9.3</b> | <b>-0.9</b>            | <b>1.2</b> | <b>-0.2</b> | <b>4.0</b> | <b>-0.9</b> |
| од кои:                      |                                 |                |                |                        |             |            |            |            |                        |            |             |            |             |
| Корпоративен сектор          | 161,432                         | 154,345        | 150,674        | 5.9                    | 19.7        | 15.7       | 13.2       | 12.2       | -2.2                   | 1.3        | -1.4        | 6.6        | -2.4        |
| Во денари                    | 109,266                         | 103,735        | 100,009        | 6.7                    | 19.0        | 11.1       | 15.8       | 12.5       | -2.4                   | 2.1        | -1.5        | 8.5        | -3.6        |
| Во странска валута           | 52,166                          | 50,610         | 50,664         | 4.4                    | 21.0        | 25.8       | 8.2        | 11.4       | -1.9                   | -0.3       | -1.1        | 2.7        | 0.1         |
| Домаќинства                  | 348,745                         | 354,258        | 354,741        | 8.4                    | 8.8         | 6.8        | 7.9        | 8.7        | 0.1                    | 1.2        | 0.9         | 3.5        | 0.1         |
| Во денари                    | 173,543                         | 176,548        | 177,631        | 9.9                    | 14.1        | 10.9       | 11.8       | 13.7       | 0.6                    | 1.9        | 1.3         | 6.4        | 0.6         |
| Во странска валута           | 175,201                         | 177,709        | 177,109        | 7.0                    | 4.3         | 3.3        | 4.4        | 4.0        | -0.3                   | 0.5        | 0.6         | 0.7        | -0.3        |

Извор: НБРСМ.

<sup>1</sup> Почнувајќи од јуни 2018 година, Народната банка го користи монетарниот агрегат МЗ како нова стандардна дефиниција за паричната маса. За аналитички цели и натаму ќе се пресметува и ќе се објавува монетарниот агрегат М4.

<sup>2</sup> Монетарниот агрегат М1 го сочинуваат готовите пари во оптек и депозитните пари. Монетарниот агрегат М2 е составен од монетарниот агрегат М1 заедно со краткорочните депозити, додека монетарниот агрегат МЗ (паричната маса), покрај монетарниот агрегат М2, ги вклучува и депозитите со достасаност од една до две години. Следствено, монетарниот агрегат М4 ги содржи монетарниот агрегат МЗ и долгорочните депозити со достасаност над две години. За подетално објаснување, види ја Методологијата: [http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_monetarna\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf)

<sup>3</sup> Вкупните депозити ги сочинуваат сите депозити вклучени во монетарниот агрегат М4, коишто им припаѓаат на корпоративниот сектор, домаќинствата, останатите финансиски институции, непрофитните институции коишто им служат на домаќинствата и локалната самоуправа.




## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- **Вкупните кредити**, во март, забележаа месечен раст од 0,3%, поради зголеменото кредитирање на секторот „домаќинства“. Годишниот раст изнесува 6,1% и се должи на повисоките кредити на двата сектора, со поголем придонес на секторот „домаќинства“.

Табела 2. Вкупни кредити на недржавниот сектор

|                       | состојба<br>(во милиони денари) |                |                | годишна промена (во %) |            |            |            |            | месечна промена (во %) |            |            |            |            |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                       | 12.2023                         | 2.2024         | 3.2024         | 3.2023                 | 6.2023     | 9.2023     | 12.2023    | 3.2024     | 3.2023                 | 6.2023     | 9.2023     | 12.2023    | 3.2024     |
| <b>Вкупни кредити</b> | <b>444,721</b>                  | <b>448,012</b> | <b>449,251</b> | <b>6.6</b>             | <b>6.5</b> | <b>5.8</b> | <b>5.1</b> | <b>6.1</b> | <b>0.7</b>             | <b>1.1</b> | <b>0.4</b> | <b>1.3</b> | <b>0.3</b> |
| <i>од кои:</i>        |                                 |                |                |                        |            |            |            |            |                        |            |            |            |            |
| Корпоративен сектор   | 212,768                         | 214,262        | 214,268        | 6.2                    | 6.5        | 5.1        | 3.3        | 5.4        | 0.5                    | 1.2        | 0.5        | 2.2        | 0.0        |
| Во денари             | 131,089                         | 132,926        | 134,280        | 1.9                    | 3.8        | 6.5        | 7.1        | 11.9       | 0.2                    | 1.4        | 1.0        | 2.7        | 1.0        |
| Во странска валута    | 81,679                          | 81,336         | 79,988         | 12.9                   | 10.8       | 3.1        | -2.3       | -3.9       | 0.9                    | 0.9        | -0.2       | 1.4        | -1.7       |
| Домаќинства           | 229,404                         | 231,267        | 232,313        | 6.8                    | 6.4        | 6.4        | 6.7        | 6.8        | 0.8                    | 0.9        | 0.3        | 0.5        | 0.5        |
| Во денари             | 125,223                         | 126,421        | 126,809        | 4.0                    | 3.2        | 4.0        | 5.1        | 5.8        | 0.6                    | 0.5        | 0.2        | 0.0        | 0.3        |
| Во странска валута    | 104,180                         | 104,846        | 105,504        | 10.6                   | 10.7       | 9.5        | 8.8        | 8.1        | 0.9                    | 1.5        | 0.5        | 1.2        | 0.6        |


Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



### 1. Депозити и кредити на корпоративниот сектор<sup>4</sup>



Извор: НБРСМ.

<sup>4</sup> За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа јавните и приватните нефинансиски друштва.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во март, **вкупните депозити на корпоративниот сектор**, се намалени за 2,4% на месечно ниво. Надолната промена пред сè се должи на намалените депозитни пари, при дополнителен пад и на краткорочните депозити, а во услови на раст на долгорочните депозити. На годишно ниво, депозитите на корпоративниот сектор се зголемени за 12,2%, во поголем дел како резултат на растот на депозитните пари, краткорочните депозити во странска валута и долгорочните депозити во денари, при дополнителен позитивен придонес и на останатите компоненти.
- Овој месец, **кредитите на корпоративниот сектор**<sup>5</sup> се непроменети во споредба со претходниот месец. На годишна основа, е забележан раст од 5,4%, којшто во целост произлегува од зголеменото кредитирање во денари, во услови на пад на кредитите во странска валута.



Извор: НБРСМ.

## 2. Депозити и кредити на домаќинствата<sup>6</sup>



Извор: НБРСМ.


<sup>5</sup> Почнувајќи од јуни 2018 година, а во согласност со новата методологија, податоците за финансиските инструменти во денари со валутна клаузула се вклучени во рамките на странската валута.

<sup>6</sup> За потребите на ова соопштение, домаќинствата се однесуваат на физичките лица и на самостојните вршители на дејност.




## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во март, **вкупните депозити на домаќинствата** се повисоки за 0,1% и 8,7% на месечна и на годишна основа, соодветно. Растот кај двете основи се должи на повисоките долгорочни депозити и депозитните пари, во услови на забележан пад на краткорочните депозити.
- **Кредитите на домаќинствата** се зголемени за 0,5% на месечна основа, при годишен раст од 6,8%. Притоа, месечниот и годишниот раст се резултат на зголеменото кредитирање во денари и во странска валута, со поголем придонес на кредитите во странска валута.



Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Табела 2. Кредити на банките и штедилниците дадени на физичките лица, по намена

|                                   | состојба<br>(во милиони денари) |         |         | годишна промена (во %) |        |        |         |        | месечна промена (во %) |        |        |         |        |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------|---------|------------------------|--------|--------|---------|--------|------------------------|--------|--------|---------|--------|
|                                   | 12.2023                         | 2.2024  | 3.2024  | 3.2023                 | 6.2023 | 9.2023 | 12.2023 | 3.2024 | 3.2023                 | 6.2023 | 9.2023 | 12.2023 | 3.2024 |
| Потрошувачки кредити              | 119,868                         | 119,397 | 119,858 | 6.2                    | 6.2    | 6.0    | 6.5     | 5.8    | 0.9                    | 1.1    | 0.4    | 1.1     | 0.4    |
| Станбени кредити                  | 83,891                          | 84,709  | 85,555  | 11.7                   | 11.3   | 10.7   | 10.5    | 10.4   | 0.8                    | 1.4    | 0.8    | 1.4     | 1.0    |
| Автомобилски кредити              | 399                             | 392     | 399     | 9.9                    | 8.6    | 15.5   | 11.4    | 13.1   | -0.5                   | 4.4    | -1.5   | 2.7     | 1.8    |
| Кредитни картички                 | 9,835                           | 9,534   | 9,459   | 0.5                    | -1.3   | -2.6   | -4.7    | -6.8   | 0.4                    | -0.1   | -0.6   | -1.9    | -0.8   |
| Негативни салда по тековни сметки | 6,000                           | 6,667   | 6,820   | -0.2                   | -2.6   | 7.9    | 0.6     | 6.1    | 0.5                    | -4.1   | -1.1   | -13.8   | 2.3    |
| Други кредити                     | 1,782                           | 1,687   | 1,658   | -16.1                  | -17.9  | -17.4  | -19.3   | -21.2  | -2.1                   | -4.2   | -1.8   | -2.5    | -1.7   |

Извор: НБРСМ.

- Во март 2024 година, гледано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, кај **потрошувачките и станбените кредити**, како најзастапени категории, е забележан месечен раст од 0,4% и 1,0%, соодветно, при годишен раст од 5,8% и 10,4%, соодветно. **Автомобилските кредити**, овој месец, се зголемени за 1,8% и 13,1% на месечна и на годишна основа, соодветно, додека кредитите одобрени на **кредитните картички** забележаа месечен и годишен пад од 0,8% и 6,8%, соодветно. Во март, **негативните салда на тековните сметки** остварија месечен раст од 2,3%, при годишно зголемување од 6,1%. Кај кредитите одобрени врз **други основи** е остварен месечен пад од 1,7%, додека на годишна основа се намалени за 21,2%.

\*\*\*

### Придружни информации

Временски серии податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци [http://www.nbrm.mk/monetarna\\_statistika.nspix](http://www.nbrm.mk/monetarna_statistika.nspix)

Методолошки објаснувања:

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_monetarna\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf)

Информација за методолошките измени во монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки:

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija\\_za\\_promeni\\_vo\\_monetarnata\\_statistika\\_mk.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf)



**Народна банка на Република Северна Македонија**  
**Дирекција за статистика**

Следни објавувања: Календар на објавување податоци  
[http://nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar\\_na\\_objavuvanje\\_podatoci.pdf](http://nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf)

Монетарни движења во Република Северна Македонија: 21 мај 2024 година (референтен пресек заклучно со април 2024).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: [contact.statistika@nbrm.mk](mailto:contact.statistika@nbrm.mk) или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.